



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТ

Službeni vjesnik SR
Makedonije

9100 Скопје
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 668-3-291-2

Четврток, 13 јануари 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 2

ГОД. XXVIII

Цена
Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

6.

Врз основа на член 11 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ИЗДАВААТ ОБВРЗНИЦИ ШТО СЕ УПЛАТУВААТ ВО ДЕВИЗИ

Член 1

Работните организации заради унапредување на своето производство можат да прибавуваат девизи и со издавање на обврзници што се запишуваат и се уплатуваат во девизи (во понатамошниот текст: обврзниците).

Обврзници можат да запишат и уплатат само граѓани.

Обврзниците се издаваат, се запишуваат и се уплатуваат, согласно со одредбите на Законот за хартиите од вредност и според одредбите на оваа уредба.

Член 2

Обврзници можат да издаваат работните организации кои со средствата што ги остваруваат со своето работење обезбедуваат отплатување на обврзниците со камата.

Одредбите на чл. 31 и 32 од Законот за хартиите од вредност не се применуваат врз издавањето на обврзници според одредбите на оваа уредба.

Член 3

Работната организација може да се обврзе, на запишувачите на обврзниците, покрај камата, да им даде и други посебни погодности.

Член 4

Работните организации можат да издаваат обврзници под услов девизите прибавени со издавањето на обврзници да ги држат на посебна сметка кај овластената банка, да ги користат најмногу до 50% за плаќање на увозот на опрема за сопствените потреби во согласност со важечките прописи за надворешнотрговскиот и девизниот режим и преостанатиот износ на девизите да ѝ го продадат на овластената банка или на Народната банка на Југославија.

Член 5

Ако во условите за запишувањето на обврзниците не е предвидено враќање на запишаните износи и на каматата во динари, работната организација може да ги користи за отплатување на обврзниците и за плаќање камата девизите што ѝ припаѓаат според член 16 од Законот за девизното работење, девизите што според член 28 од тој закон може да ги купи од банката до износот на одредениот дел на средствата на амортизацијата на опремата, како и девизите што ќе ги купи од овластената банка или од Народната банка на Југославија, но најмногу до износот што според одредбата на член 4 од оваа уредба ѝ го продала на овластената банка или на Народната банка на Југославија.

Член 6

Обврзниците се издаваат само на име и не можат да се пренесуваат ниту да се продаваат.

Член 7

Работната организација односно овластената банка што ги врши работите на запишувањето и издавањето на обврзниците, е должна да ѝ доставува на Народната банка на Југославија податоци за вршењето на таа работа, на начин што ќе го пропише Народната банка на Југославија.

Член 8

Обврзници можат да запишуваат граѓани што располагаат со девизи на девизни сметки или на девизни штедни влогови (член 60 од Законот за девизното работење).

Член 9

Покрај податоците од член 39 на Законот за хартиите од вредност, во објавата за запишувањето на обврзниците мора да биде назначено дека запишувањето на обврзниците се врши заради прибавување девизи за набавка и плаќање на опрема што работната организација ја увезува за унапредување на своето производство и дали каматата се плаќа во девизи или во динари.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 3

6 јануари 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

7.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО КОЈ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Во Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни

делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 11/67, 8/68, 17/69, 22/69, 9/70, 10/70 и 41/70), во точка 2а по зборот: „бакар“, се додаваат зборовите: „претпријатијата на црната металургија“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

Р. п. бр. 1
6 јануари 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биедиќ, с. р.

8.

Врз основа на член 19 став 2 и чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) и точка 3 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СТОПАНСКИ ВОЗИЛА

1. На работните организации од гранката 515 — Сообраќај, групација јавен, друмски и градски сообраќај и групација претпријатија за патишта за 1972 година, покрај износот на глобалната девизна квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година, им се утврдува и дополнителен износ на глобалната девизна квота во височина од 39,100.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања — за увоз на резервни делови за одржување и ремонт на стопански возила на јавниот, друмскиот и градскиот сообраќај и на возилата на претпријатијата за патишта.

2. Средствата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука ги распределуваат договорно во Сојузната стопанска комора работните организации на јавниот, друмскиот и градскиот сообраќај и претпријатијата за патишта, сразмерно со набавната вредност на увезените возила што тие организации ги имаат, а кои се платени со девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

При распределбата на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка врз одделни работни организации, ќе се земе предвид и износот на девизите што тие организации го добиле за плаќање на увозот на резервни делови врз основа на одредбите на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година.

Вкупниот износ на девизите од став 2 на оваа точка не се засметува во вкупниот износ на девизите од точка 1 на оваа одлука.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на постигнатиот договор од точка 2 на оваа одлука, ќе ѝ издаде на секоја работна организација решение за височината на глобалната девизна квота што ѝ припаѓа.

4. Ако работните организации во Сојузната стопанска комора не постигнат договор за распределба

на износот на девизите од точка 1 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, по претходно поднесениот извештај од Сојузната стопанска комора.

Распределбата на износот на девизите на глобалната девизна квота, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се изврши според критериумите од точка 2 на оваа одлука.

5. Сојузниот секретар за надворешна трговија, во спогодба со сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на доставувањето на податоците и за документацијата, потребна за распределбата на девизите во смисла на точка 2 од оваа одлука и го одредува, по потреба, рокот за постигање на договорот од таа точка.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 2
6 јануари 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биедиќ, с. р.

9.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Welt“, број 299 од 24/25 декември 1971 година, број 300 од 27 декември 1971 година, број 301 од 28 декември 1971 година и број 302 од 29 декември 1971 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/54
31 декември 1971 година
Белград

Сојузен секретар за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

10.

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани XX до XLI („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71) и член 14 став 3 и член 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на

Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69, 34/69, 6/70, 29/70, 18/71, 22/71, 26/71, 32/71, 36/71, 42/71 и 51/71) во точка 1 став 1 процентот: „34%“ се заменува со процентот: „33%“.

Став 2 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 85

30 декември 1971 година

Белград

Народна банка на Југославија

Вицегувернер,

Бранислав Чолановиќ, с.р.

11.

Врз основа на член 174 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА

1. Со ова упатство се одредува начинот на чувањето на пропишаната документација за устројување и водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензија (во понатамошниот текст: документацијата на матичната евиденција).

2. Документацијата на матичната евиденција се состои од:

- 1) документација за осигурениците;
- 2) документација за уживателите на пензија;
- 3) друга документација.

3. Документацијата за осигурениците опфаќа:

1) податоци за устројување и водење на матичната евиденција за осигурениците доставени на обрасците:

— пријава на податоците за устројување на матичната евиденција за осигурениците (П-1);

— пријава на податоците за личниот доход и за стажот на осигурувањето за периодот од 1 јануари 1965 до 31 декември 1969 година (Р-1);

— пријава на осигурување (М-1), одјава на осигурување (М-2) и пријава за промената во текот на осигурувањето (М-3);

— пријава на податоците за утврдениот личен доход и за стажот на осигурувањето (М-4) и пријава за промената на податоците за личниот доход и за стажот на осигурувањето (М-8);

— пријава на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход по основ на здравственото осигурување (М-5) и пријава за промената на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход по основ на здравственото осигурување (М-9);

— пријава на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход и материјално обезбедување по основ на инвалидското осигурување (М-6) и пријава за примената на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход и материјално обезбедување по основ на инвалидското осигурување (М-10);

— пријава на податоците за дополнително утврдениот пензиски стаж односно наголемување на стажот на осигурувањето (М-7);

2) документација за работата на работникот на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење (член 249а од Основниот закон за пензиското осигурување);

3) регистри и картотеки за осигурениците — на бивши носители на социјалното осигурување.

4. Документацијата за уживателите на пензии опфаќа:

1) податоци за устројување и водење на матичната евиденција за уживателите на пензии доставени на обрасците:

— пријава на податоците за уживателот на инвалидска пензија (П-1) и пријава за промената на податоците за уживателот на инвалидска пензија (П-5);

— пријава на податоците за уживателот на старосна пензија (П-2) и пријава за промената на податоците за уживателот на старосна пензија (П-6);

— пријава на податоците за уживателот на семејна пензија (П-3) и пријава за промената на податоците за уживателот на семејна пензија (П-7);

— пријава на податоците за уживателот на правото на инвалиднина (П-4) и пријава за промената на податоците за уживателот на правото на инвалиднина (П-8);

2) пензиски предмети;

3) исплатни листови.

5. Другата документација опфаќа:

1) регистри на организациите и на приватните работодавци — обврзници за уплата на придонесот за социјално осигурување;

2) регистри на осигурениците што самите плаќаат придонес за своето осигурување;

3) евиденција за матичниот број (именичен и бројчен регистар);

4) документација за извршеното уништување: — дописи и друга писмена граѓа во врска со пријавите, евиденциите и регистрите од точ. 3, 4 и 5 на ова упатство.

6. Документацијата на матичната евиденција мора да се одлага на начин кој обезбедува едноставен и брз пристап кон архивската граѓа односно кон секоја исправа.

Начинот на архивирањето и одлагањето според растечки матичен број, по азбука, по годишта и во рамките на годиштата, по регистарски број итн., како и архивската техника (картотечни автомати, вреќи, полици итн.) на документацијата на матичната евиденција, ги утврдува заедницата на пензиското и инвалидското осигурување.

7. Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување што документацијата на матичната евиденција ја чува снимена на микрофилм, ќе постапи, заради обезбедување на веродостојноста и потполноста на снимената документација, согласно со Правилата за микрофилмување на документацијата на матичната евиденција.

Пред уништувањето на документацијата на матичната евиденција што е снимена на микрофилм, стручната комисија за уништување на документацијата на матичната евиденција (член 33 од Уредбата за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/71), ќе утврди дали снимањето на таа документација е извршено на начинот од став 1 на оваа точка.

Правилата за микрофилмување на документацијата се објавени во посебно издание на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија и се составен дел на ова упатство.

8. Документацијата за признавањето во посебен стаж на учеството на осигуреникот односно на уживателот на пензија во Народноослободителната војна (чл. 74, 140 и 142 од Основниот закон за пензиското осигурување) мора да се чува до роковите од член 31 на Уредбата за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии, без оглед дали оваа документација е снимена на микрофилм.

9 Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ВС бр. 47/71

7 декември 1971 година

Белград

Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија

Претседател на Советот,
Игнац Нагоде, с. р.

12.

Врз основа на член 174 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА КОДЕКСОТ НА ШИФРИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1. Во Кодексот на шифрите за водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии, кој е составен дел на Упатството за Кодексот на шифрите за водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/71) во оддел II под редниот број 4 по зборовите: „Самостојни забари“ се додава нов текст, кој гласи:

— Самостојни лекари	043-24
— Приватни работодавци, за	
— куќни помошнички	043-25
— куќни помошници	043-26
— друго	043-27“.

Под редниот број 24 во текстот под в) се вршат следните дополненија:

1) во точка 1 на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на работници што непосредно работат на дупчење мински дупки на површински откопи (дупчачи и помошници-дупчачи)	01-17
Работни места на возачи на тешки возила со носивост над 20 тона, на површински откопи	01-18“;

2) во точка 2 на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Во поцинкувалници	
Работни места на работници што непосредно работат на поцинкување и дупчење на жица, цевки и лим	02-61
На одржување постројки	
Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на машинско и електроодржување на постројки во железарници	02-71“;

3) во точка 4 во текстот под називот „На дробење руда“ на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на работници што непосредно работат на секундарно и терцијарно дробење руди на обоени метали и кварцна руда (дробилничари, точачи на руда, работници на сеесе на руда и послуга на транспортни ленти во дробилници)“

04-22

Работни места на работници што непосредно работат на одржување машини и уреди во дробилници и работни места на надзорно-технички персонал што непосредно работи во дробилници на секундарно и терцијарно дробење руди на обоени метали и кварцна руда

04-23“;

во текстот под називот „Во производството на бакар“ на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на работници што непосредно работат на шаржирање концентрат и испушт на прженици во пржилници на бакар“

04-01

Работни места на работници што непосредно работат како пржачи во контролата на процесот на пржењето во пржилници на бакар

04-34

Работни места на работници што непосредно работат на чистење брениери кај пламена печка

04-35

Работни места на работници што непосредно работат на отпрашување на котел кај пламена печка

04-36

Работни места на работници што непосредно работат на уфрлување кварц во конвертор

04-37

Работни места на работници што непосредно работат на течење руда во тунел на WJ-печка

04-38

Работни места на работници што непосредно работат на топење на обоени метали

04-39

Работни места на работници што непосредно работат на преработка на аноден талог при добивање на благородни метали

04-40

Работни места на работници што непосредно работат на подготвување на вар и реактанти во флотација и цијанизација

04-02

Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на машинско одржување на WJ-печки, пламени печки и пржилници на машинско и електроодржување на кранови што служат за шаржирање на конвертор и на пламена печка

04-03

Работни места на работници што непосредно работат на отпращување на електро-филтери	04-04	техничари, што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат непосредно на работа во топилници и рафинерија на олово	04-50“;
Работни места на работници што непосредно работат на сушење и мелење материјали за топење на обоени метали	04-05	во текстот под називот „Во производството на цинк“ на крајот се додава нов текст, кој гласи:	
Работни места на работници што непосредно работат на електролитичка рафинација на бакар (електролизери)	04-06	„Работни места на работници што непосредно работат во пржилница на цинк	04-64
Работни места на работници што непосредно работат кај печки за топење во леарници на бронза (топилничари)	04-07	Работни места на работници што постојано работат на помошни работи на дестилациони печки (работи во долниот строј на дестилациона печка и работи на собирање на шлака)	04-65
Работни места на работници што непосредно работат на одржување електромашински уреди: во леарници на бакарни легури, при добивање на благородни метали и во хала за електролиза	04-08	Работни места на работници што непосредно работат на мелење сировини за изработка на реторти за дестилациони печки на дестилација на цинк	04-66
Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на машинско одржување на конвертори или на електроодржување на сите металуршки уреди во топилница	04-09	Работни места на работници што непосредно работат на дробење, мелење и сеење шлака во топилница за електролиза на цинк	04-67
Работни места на управници, инженери, технички раководители, рабоводители и техничари, што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат непосредно на работа во топилница	04-10“;	Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на машинско и електроодржување на постројки во производството на цинк	04-68
во текстот под називот „Во производството на олово“ на крајот се додава нов текст, кој гласи:		Работни места на работници што непосредно работат на електролитичко добивање на цинк (работници на отстранување на цинк, на чистење на ќелија и на контрола на ќелии)	04-69
„Работни места на работници што непосредно работат во пржилници на олово	04-12	Работни места на работници што непосредно работат на печки за дробење аноден цинк (работници на леење и обработка на шлака)	04-70
Работни места на работници што непосредно работат на дробење сировини за шахтни печки и агломерирчко пржење на оловни концентрати (раководител на дробилка, дробилкар и чистач на транспортни ленти)	04-47	Работни места на работници што непосредно работат на одржување на полиестер-маса во електролизата на цинк	04-13
Работни места на работници што непосредно работат на подготвување на флотациски реагенти	04-48	Работни места на работници што непосредно работат на топење на кадмиум	04-14
Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на електромашинско одржување на шахтни печки, пржилници, постројки за филтрација на гасови, на рафинација на олово, на постројки во процесот на хлорирање, на пламени печки, на електролиза на сребро и на одржување кранови во хали за добивање на олово	04-49	Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на работи на техничкиот надзор во производството на цинк (управници, инженери, технички раководители, рабоводители и техничари)	04-15“;
Работни места на управници, инженери, технички раководители, рабоводители и		во текстот под називот „Во производството на антимон“ на крајот се додава нов текст, кој гласи:	
		„Работни места на работници што непосредно работат на опслужување на механички филтери и гасни цевки во топилница на антимон	04-75

Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на машинско и електроодржување на постројки и уреди во топилница на антимон

04-76

Работни места на управници, инженери, технички раководители, рабоводители и техничари, што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината непосредно поминуваат во топилница на антимон

04-77“;

во текстот под називот „Во производството на жива“ на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на одржување постројки во топилница на жива

04-16

Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на работи на техничкиот надзор во производството на жива (управници, инженери, технички раководители, рабоводители и техничари)

04-17“;

4) во точка 10 на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на кристалобрусачи-гравери и брусачи на конусно брусене

10-12

Работни места на ракувачи со машини во машинското производство на стакло (машиностаклари)

10-13

Работни места на работници што непосредно работат на рачно подготвување и уфрлување смеса во стакларска печка

10-14

Работни места на дувачи на стакло во производството на индустриски апаратури, стаклени апарати и инструменти, топломери и др.

10-15

Работни места на работници што во производството на топломери работат на мерење со жива и на полнење и исфрлување на жива од топломери

10-16

Работни места на работници што работат на брусене на стаклени апарати

10-17

Работни места на работници што работат со бои на стакло (стаклосликари)

10-18

Работни места на работници што работат на градуирање на стаклени производи (стаклоградуери)

10-19

Работни места на работници што работат на леене жива при баждарење на лабораториски инструменти

10-20“;

5) во точка 11 на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на работници што работат на спојување на елементи во секции и на спојување на секции во конструкција на бродски труп (бродомонтери)

11-13

Работни места на работници што работат на монтирање на скелиња на бродови (бродо-скелари)

11-14

Работни места на работници што работат на обработување и спојување на метални бродски елементи со пневматски алати

11-15

Работни места на работници што работат на изработка, монтирање и испитување на цевоводи, котли и разладни уреди на бродови (бродоцевари и бродокотлари)

11-16

Работни места на работници што работат на гасно режеење и рамнење на бродски елементи (гасни режачи)

11-17

Работни места на работници што работат на изолирање на бродски елементи (бродоизолатори)

11-18

Работни места на работници што работат на премачкување на бродски елементи (бродовансвачи)

11-19“;

6) во точка 18 во текстот под називот „Во железничкиот сообраќај“ на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на машиноводачи на парни локомотиви, на дизел-локомотиви и на електрични локомотиви

18-12

Работни места на ракувачи на маневра и маневристи

18-13

Работни места на помошници на машиноводач

18-14

Работни места на машиноводачи на маневра

18-15

Работни места на кочничари

18-16

Работни места на скретничари на станици низ кои минуваат 30 возови во една турнусна смена просечно во текот на годината

18-17

Работни места на отправници на возови на станици низ кои минуваат 30 возови во една турнусна смена просечно во текот на годината

18-18“;

7) по точка 18 се додава нова точка 18а, која гласи:

„18а. Во лучкиот транспорт

Работни места на лучко-транспортни работници што непосредно физички (рачно, немеханизирано) работат на преговар на стоки во луките

18-51“;

8) во точка 21 на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Работни места на играорци на народни игри во постојан работен однос во професионални ансамбли на народни игри кои имаат во просек најмалку 50 настапи годишно 51-13“;

9) по точка 25 се додаваат десет нови точки, кои гласат:

„26. На електро и автогено заварување

Работни места на работници што непосредно работат на микрозаварување, како и на електро и автогено заварување во вруки погони во црната и обоената металургија и во леарници 70-01

27. Во производството на акумулатори

Во производството на оловни акумулатори

Работни места на работници што непосредно работат на мелење и мешање на оловни оксиди 70-11

Работни места на работници што непосредно работат на сушење на оловни плочи и електрооди 70-12

Работни места на работници што непосредно работат на формирање на оловни плочи 70-13

Работни места на работници што непосредно работат на обработка на оловни електрооди 70-14

Работни места на работници што непосредно работат на монтажа на акумулатори и акумулаторски батерии 70-15

Работни места на работници што непосредно работат на леење на оловни елементи за акумулатори 70-16

Работни места на работници што непосредно работат на мачкање на оловни плочи 70-17

Работни места на работници што непосредно работат на складирање оловни електрооди 70-18

Во производството на никел-кадмиумски алкални акумулатори

Работни места на работници што непосредно работат на производството и обработката на негативна кадмиумска маса 70-21

Работни места на работници што непосредно работат на механичка изработка на електрооди 70-22

Работни места на работници што непосредно работат на производството и обработката на позитивна никлена маса 70-23

Работни места на работници што непосредно работат на брикетирање на маси и на пакување на брикет во мрежички 70-24

Работни места на работници што непосредно работат на монтажа на електрооди 70-25

Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на одржување на машини при механичка изработка на електрооди (реглери) 70-26

Работни места на началници на одделенија, на работоводители, партиводители и техничари, што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината го поминуваат непосредно на работа на механичка изработка на електрооди 70-27

28. Во графичката индустрија

Работни места на работници што работат како машински слагачи на линотип, како словослагачи на телетипстер и како рачни словослагачи (типографи) 70-31

Работни места на работници што работат како леари на букви на монотип, како леари на монотип-супри, како леари на безличен материјал (леари на штегови и прореди) и како помошници во леарница на букви 70-32

Работни места на работници што работат како леари на олово 70-33

Работни места на работници што работат како стереотипери на оловни плочи и помошници во стереотипија 70-34

Работни места на работници што работат како бакроецери, ецери на клишиња (цинкографи) и помошници во работилница за клишиња 70-35

29. Во воените ремонтни заводи

Работни места на работници што во кабина работат на лескарење на делови од основни технички средства 70-41

30. Во производството на огноотпорен материјал

Работни места на формери на пневматички чекани во производството на специјални фазонски шмоти тули што не е можно да се произведуваат на преси 70-51

Работни места на празначи на печки 70-52

31. Во производството на нафта

Работни места на водач на смена на дупчење и на помошник-водач на смена на дупчење	70-61
Работни места на клинаши на дупчење и на клинаши на ремонт	70-62
Работни места на торњаши на дупчење и на торњаши на ремонт	70-63
Работни места на мотористи на дупчење	70-64

32. Во производството на вештачки ѓубриња врз база на фосфор

Работни места на работници што непосредно работат на мелење и дробење на суровини и готови производи (ракувачи и помошници-ракувачи на мелница и ракувачи на дробилка)	70-71
Работни места на работници што непосредно работат на преработка на суров фосфор кај реактор (ракувачи и помошници-ракувачи на реактор и ракувачи на транспортер под реактор)	70-72
Работни места на работници што непосредно работат на апсорпција и преработка на флуорни гасови (ракувачи на апсорбер и работници на одржување на гасен канал и на вентилатор на апсорпцијата, ракувачи и помошници-ракувачи на уреди за производство на натриум и калиум силикофлуориди)	70-73
Работни места на работници што непосредно работат како ракувачи на вибрациони сита	70-74
Работни места на работници што непосредно работат на полнење на бункери и на послужување, одржување и чистење на транспортни ленти во затворени канали и галерии (ракувачи на транспортни ленти)	70-75
Работни места на работници што непосредно работат кај гранулатори на подготвување и дозирање на суровини за гранулатор (ракувачи и помошници-ракувачи на гранулатор, ракувачи на уреди за дозирање, работници на подготвување на томасово брашно и суровина и ракувачи на прифатен бункер за суровини)	70-76
Работни места на работници што непосредно работат на пакување на суров фосфат	70-77
Работни места на работници што непосредно работат на уреди за мерење и на пакување готови производи	70-78

Работни места на работници што непосредно работат како ракувачи на печки, сушници и ладилници 70-79

Работни места на работници што непосредно работат на рачно подготвување на суровини за преработка и на готови производи за пакување 70-80

33. Во производството на лак-жица

Работни места на работници што непосредно работат на лакирање на лак-жица (лакирери) 70-81

34. Во геолошките и рударските истражувања

Работни места на дупчачи на истражно дупчење, на дупчачи и инјектирци и торке-тирци 24-11

35. На работите на ниски температури

Работни места на работници што во тунели и во комори на ладилници работат на ниски температури 26-11

36. Во комуналната дејност

Работни места на професионални пожарари на оперативни должности во противпожарни единици што ги основаат општествено-политичките засадници во местата што со своја одлука ќе ги утврди засадницата на пензиското и инвалидското осигурување 29-11

Работни места на работници што во канализација непосредно работат на чистење, оджување и поправање на канали и на собирни базени, како и на ракување, одржување и поправки на црпи (фекални) станици и на други уреди за собирање, транспортирање, преработување и евакуирање на каналска содржина 29-12“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ВС бр. 52/71

7 декември 1971 година

Белград

Сојуз на засадниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија

Претседател на Советот,
Игнац Нагоде, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на Одлуката за одобрување на претсметките на приходите и на распоредите на приходите на посебните сметки на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации за 1971 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИХОДИТЕ И НА РАСПОРЕДИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1971 ГОДИНА

Во точка 1 под 1, во четвртиот ред, наместо цифрата: „1.213.074,80“ треба да стои цифрата: „1.312.074,80“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, 7 јануари 1972 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста на помошник-сојузен секретар за надворешни работи д-р Жига Водушек, поради одење на друга должност.

Б. бр. 105

8 декември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 17 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СФРЈ ПРИ СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

За постојан претставник на СФРЈ при Советот за заемна економска помош (СЕВ) се именува Марко Орландиќ, член на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 107

29 септември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За директор на Сојузната управа за царини се назначува д-р Кемал Тарабар, претседател на Економскиот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина.

Б. бр. 108

15 декември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

За директор на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба се назначува Милован Гокановиќ, досегашен директор на Сојузната управа за царини.

Б. бр. 109

15 декември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

За директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи се назначува м-р Милојко Вељовиќ, заменик-републички секретар за финансии на СР Србија.

Б. бр. 110

15 декември 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 4 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За генерален директор на Сојузниот завод за статистика повторно се назначува Ибрахим Латифиќ, генерален директор на овој Завод.

Б. бр. 111
15 декември 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се разрешува од должноста на директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи Марко Узелац, поради истекот на периодот на кој е назначен.

Б. бр. 112
15 декември 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

проф. Amintore Fanfani, претседател на Сенатот, Alessandro Pertini, претседател на Парламентот, Emilio Colombo, претседател на Министерскиот совет, проф. Giuseppe Bionca, претседател на Уставниот суд, Mario Scelba, бивш претседател на Италијанската влада,

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Mario Antoniozzi, државен потсекретар, Alberto Bemporad, државен потсекретар, проф. Francesco De Martino, потпретседател на Министерскиот совет, Mario Tanassi, министер за одбрана, д-р Clelio Darida, градоначалник на Рим, амбасадорот Mario Mondello, генерален директор на Дирекцијата за културни односи со странство, Flaminio Piccoli, министер за државни учества, д-р Guido Carli, гувернер на Ва са Carlo Donat Cattin, министер за труд и социјални грижи, Silvio Gava, министер за трговија и индустрија;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Gian Luigi Milesi-Ferretti, заменик генерален директор на Дирекцијата за политички работи, Cesido Guazzaroni, заменик генерален директор на Дирекцијата за економски работи, Cesare Regard, заменик генерален директор на Дирекцијата за емиграција, Adolfo Maresca, шеф на Службата за дипломатски спорови д-р Giovanni Ravalli, префект на Рим, д-р Enzo Moro, потпретседател на Владата на А. П. Фурланија и Јулиска Краина, проф. Michelangelo Ribezzi, претседател на Собранието на А. П. Фурланија и Јулиска Краина, инж. д-р Gaudenzio Bono, д-р Alberto Capanna, генерален директор на „Finsider“, Stato Pierro Fortunato, шеф на Кабинетот на претседателот на Министерскиот совет;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

д-р Davide Peligrini, шеф на Секретаријатот на Претседателот на Републиката, Elio Catanacci, помошник шеф на полиција, Aldo Conte Marotta, заменик дипломатски советник на претседателот на Министерскиот совет, д-р Alberto Di Segni, заменик градоначалник на Рим, проф. Gaetano Stamatii, државен генерален книговодител, д-р Renato Simonocini, државен генерален надзорник, Enrico Giotta Lucifero, заменик шеф на кабинетот на министерот за надворешни работи, Camera Dep. Tullio Ancora, функционер на Кабинетот на министерот за надворешни работи, д-р Giuseppe Salerno, перфект на Торино, инж. Giovanni Porcellano, градоначалник на Торино, проф. Giuseppe Dulci, по вереник за индустрија и трговија на Владата на А. П. Фурланија и Јулиска Краина, Franco Amadini, директор на „Il Popolo“, Gaetano Arfé, директор на „Avanti“, Aldo Garosci, директор на „Umanita“, д-р инж. Marcello Spaccini, градоначалник на Трст, Domenico Boraccino, градоначалник на Барлета, д-р Guido Mondaini, ополномоштен министер I класа, Bruno Bottai дипломатски советник на претседателот на владата, Guglielmo Guerrini Maraldi, советник на Амбасада д-р Giuseppe Prosperi, градоначалник на Пиза, д-р Francesco D'Amore, перфект на Пиза;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

проф. Giovanni Santacatterina, функционер на Секретаријатот на Претседателството на Републиката, д-р Tommaso Carini, економски советник, д-р Domenico Pellegrini, шеф на Уредот за одржување на згради и паркови, проф. Giovanni Ferrari, шеф на Кабинетот на потпретседателот на владата, д-р Dario Crocetta, шеф на личниот секретаријат на пот-

претседателот на владата, д-р Franco Colombo, шеф на Уредот за печат на Претседателството на владата, проф. Ferdinando Ventriglia, економски советник на Претседателството на владата, д-р Giuseppe Parlato, квестор на Рим, Giuseppe Gagliani-Caputo, генерален секретар на Општина, Gino Scaffi, шеф на Кабинетот на градоначалникот д-р Urio Bagnoli, советник на надзорниот сметковен суд на Министерството за надворешни работи, Antonello Pietromarchi, шеф на Одделот VII на Дирекцијата за политички работи, Sergio Cocianich, шеф на Одделот I на Дирекцијата за културни односи со странство, Italo Pietra, директор на „Il Giorno“, Gianni Corbi, директор на „L'Espresso“, Lepri Sergio, директор на „ANSA“;

Fabio Fabbiani, директор на културната програма на Радиотелевизијата на Италија, Renato Giunti, сопственик на издавачката куќа „Bemporad-Marzocco“, Guglielmo Matthae, професор на универзитетот и управник на Галеријата на провинцијата Лацио, проф. Paolo Albertario, државен советник во Министерството за земјоделство, д-р Giorgio Braccialarghe, шеф на Одделението за одликувања д-р Giovanni De Poalis, генерален директор за валути во Министерството за надворешна трговија, д-р Alfredo Vernucci, директор на Уредот за девизи, инж. Franco Matei, генерален директор на Централната конфедерација на индустријата, Guido Zanussi, претседател на фирмата „Zanussi“ Pordenone д-р инж. Vitorio Necchi, претседател на фирмата „Necchi“, Павиа Adrio Casati, претседател на Саемот на Милано, Michele Martina, градоначалник на Горица, д-р Alessandro Perrone, директор на „Il Messaggero“ Edoardo Costa San Severino, Di Bisignano, протокол на Министерството за надворешни работи, Gastone Micconi, генерален директор на Министерството за трезор, Giuseppe Tripodo, генерален секретар на Италијанскиот совет за дрво;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

д-р Segio Piscitello, функционер на Протоколот на Претседателството на Републиката, д-р Candido Gianni, шеф на Уредот за почести на Претседателството на владата, д-р Marino La Mela, шеф на Уредот за странци на Квестурата на Рим, д-р Giuseppe Giaccione, функционер на Кабинетот во Министерството за внатрешни работи, Francesco Maria Borga, заменик шеф на Службата за печат во Министерството за надворешни работи, Vittorio Bianchi, шеф на Поверливата печатница на Министерството за надворешни работи, Mario Piacitelli, функционер во Дипломатскиот протокол на Министерството за надворешни работи, Romolo Granata, функционер на III оддел на Протоколот на Министерството за надворешни работи, Espedito Pascucci, функционер на III оддел на Протоколот на Министерството за надворешни работи, д-р Mario Marzocchi, шеф на протоколот на Општината Рим, д-р Antonio Pala, помошник на Протоколот на Општината Рим, проф. Andriano Mazzarello, помошник шеф на Одделението за култура на Општината Рим, д-р Armando Antonelli, шеф на персоналот на Претседателството на Републиката, д-р Fiorenzo Troisi, шеф на Уредот за безбедност на Претседателството на Републиката, д-р Renato Varina, шеф на Материјалното одделение на Претседателството на Републиката, д-р Marcello Gargiulo, шеф на Сметководството на Претседателството на Републиката, д-р Rolando Ricci, вице-перфект во Министерството за внатрешни работи, д-р Ariberto Vigevaro, квестор, д-р Federico D'Amato, квестор, д-р Antonio Troisi, квестор, д-р Vittorio Cannaviello, вице-квестор, д-р Alessandro Milioni, шеф на комесаријатот во Министерството за внатрешни работи, д-р Francesco Sangiorgio, шеф на комесаријатот во Министерството за внатрешни работи, д-р Filippo De Hardis, квестор на Торино, Angello De Boga, главен уредник „Il Giorno“, Giovanni Giovannini, заменик директор на „La Stampa“,

Augusto Livi, специјален коментатор на „Paese Sera“, проф. Giovanni Caradente, началник на галериите на Рим и Лацио, Giuseppe Longo, директор на „L'osservatore politico“, Gr. Off. проф. Bruno Cadetto, градоначалник, Guglielmo Pelizzo, градоначалник на Цвидале, д-р Romano Caidassi, претседател на Трговската, Индустриската Занајтчиската и Земјоделската комора на провинцијата Трст, Gr. Off. atvv. Piero Slocovich, претседател на Генералниот совет на саемот на Трст, Deglio Lupieri, претседател на Комората на Горица, проф. Vittorio Marangone, претседател на Комората на Удине, проф. Stefano Lionetti, шеф на Кабинетот на министерот за надворешна трговија, д-р Umberto Garone, заменик генерален директор за спогодби во Министерството за надворешна трговија, д-р Mario Bolasco, директор на Mediocredito Centrale, д-р Mario Cerulio, директор на Одделение во Министерството за индустрија, д-р Romolo Arena, главен директор за односите со странство, инж. Giuseppe Lauro, главен управник на Централата на финансии, Милано, д-р Umberto Turenci, функционер во Претседателството на Републиката Dante Negretti, прв советник на Амбасадата на Република Италија во Белград, Enzo Perlot, помошник на дипломатскиот советник на претседателот на Министерскиот совет;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

д-р Gianfranco Varvesi, функционер на Претседателството на Републиката, д-р Sandro Gori, функционер на Претседателството на Републиката, д-р Giancarlo Colandrea, шеф на Комесаријатот на јавната безбедност на Претседателството на Републиката, Domenico Di Simone, функционер во Претседателството на владата, д-р Giancarlo Aragona, функционер во Претседателството на Републиката, Margherita Costa, функционер во Претседателството на Републиката, д-р Italo De Curtis, функционер во Претседателството на Републиката, д-р Daniele Occhipinti, функционер во Претседателството на владата, д-р Rodolfo Brancoli, функционер во Претседателството на владата д-р Giuseppe Trombetta, заменик на личниот секретар на Претседателот на Републиката, д-р Mario De Martino, функционер во Претседателството на владата, Carlo Ferraris, управник на печатницата на Министерството за надворешни работи, Aldo Balicora, шеф на пограничниот блок на Фернетије, д-р Carmine Parisi, генерален инспектор на службата за надворешна трговија, д-р Filippo D'Agostino, директор на Одделение во Министерството за надворешна трговија, д-р Angelo Corso, советник во министерството за надворешна трговија Gino Nebiolo, коментатор на радио-телевизијата на Италија, д-р Ottone Mattei, советник во Министерството за надворешни работи, Marcello Spatafora, прв секретар на Амбасадата на Република Италија во Белград, Anna Dellal Croce Di Dolola, втор секретар на Амбасадата на Република Италија во Белград, Angelo Magliano, шеф на отсекоот за печат на Претседателството на Министерскиот совет, Fabrizio Neuola, функционер во Претседателството на Републиката;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Antonio Barbone, Ronaldo Luciolli, Ernesto Imperiale, Mario Ferri, Marcello Picchi, Delfo Lucchetti, Nazzareno Micucci, Clara Zaccari Soluri, Lucio Onelli, Lorenzo Mott;

за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат за пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија.

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Giovanni Benedetti, Dino Vichi.

Бр 22
25 март 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ

генералот С. А. Enzo Marchesi, началник на Генералштабот за одбрана, генералот С.А. Francesco Mereu, началник на Генералштабот на копнена војска, генералот Sq.A. Danilo Fanali, началник на Генералштабот на авијација, адмиралот Giuseppe Roselli-Logencini, началник на Генералштабот на воена морнарица, генералот С.А. Michele Chillemi, шеф на Кабинетот на министерот за одбрана, генералот С.А. Giuseppe Giraudo, генерален секретар на Министерството за одбрана, генералот С.А. Giovanni Buttiglione, генерален командант на финансиска стража, генералот С.А. Corrado Sangiorgio, генерален командант на карабинери, генералот С.А. Ugo Scotto-Lavina, командант на Централниот воен регион, Mario Bacich, воздухопловен генерал-полковник, Piero Zavattaro, генерал-полковник, Borsi Di Parma, генерал-полковник;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

генералот на дивизија Vito Miceli, функционер во Генералштабот на Министерството за одбрана, генералот на бригада Marcello Floriani, помошник воен советник на копнена војска, генералот на бригада Umberto Scapellato, командант на аеродромот Ciampino, Mario Gigli, вице адмирал, Alfredo Grossi, генерал на дивизија, Gianadelio Maletti, генерал на бригада;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

капетанот на боен брод Marcello Pirozzi, помошник воен советник на морнарица, полковник Walter Bruno, началник на Секретаријатот на воен совет, полковникот Roberto Pensato, шеф на Протоколот на Министерството за одбрана, полковникот Carlo Terenziani, командант на Легијата на карабинери на градот Рим, полковникот Ercole Balestra, командант на Одделението на карабинери на Министерството за надворешни работи, полковникот Antonio De Rosa, помошник командант на аеродромот Ciampino, Lino Ravalico, капетан на боен брод, полковникот Aldo Borgheresi, воен поморски и воздухопловен пратеник;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковникот Vittorio Faruffini, заменик командант на гарда, потполковникот Ferdinando Cog-sati, командант на група на градски ескадрони, потполковник Giovanni Salvano, командант на група на карабинери на градот Рим, Severino Fallucchi, капетан на фрегата, потполковникот Giacomo Rovina, помошник воздухопловен пратеник;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорот G.F. Angelo D'Andria, шеф на Одделението на автопаркот на Министерството за надворешни работи, мајорот С.С. Carmelo Lombardi, службеник III Оддел на Протоколот на Министерството за надворешни работи, мајорот P.S. Mario Ciana, службеник на Сообраќајниот оддел на Министерството за надворешни работи;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетанот Giorgio Vignati, службеник на Протоколот на Министерството за одбрана, капетанот Quirino Cardarelli, офицер на гардиска придружба, поручникот Franco Bazar, офицер на гардиска придружба, поручникот Leonello Salica, офицер на гардиска придружба, водникот Arolle Gervasi, офицер на гардиска придружба.

Бр. 23
25 март 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
6. Уредба за условите под кои работните организации можат да издаваат обврзници што се уплатуваат во девизи — — —	17
7. Одлука за дополнително на Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови — — —	17
8. Одлука за утврдување на дополнителниот износ на глобалната девизна квота за 1972 година за увоз на резервни делови за стопански возила — — —	18
9. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ —	18
10. Одлука за измена на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — —	18
11. Упатство за чување на документацијата на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензија — —	19
12. Упатство за дополненија на Кодексот на шифрите за водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии — — —	20
Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за одобрување на претсметките на приходите и на распоредите на приходите на посебните сметки на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации за 1971 година — — —	25
Назначувања и разрешувања — — —	26
Одликувања — — —	26
Меѓународни договори — — —	9